

Јавни набавки во 2021 година - Полугодишен преглед

| <u>Реден број</u> | <u>Предмет на договорот</u> | <u>Проценета вредност на набавката</u> | <u>Вид на постапка за јавна набавка</u> | <u>Вид на договор за јавна набавка</u> | <u>Реализација на набавката</u> |
|-------------------|--|--|---|--|---|
| 1. | Редовно одржување на системот за ПП заштита во сервер сала за 12 месеци | 210.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на услуги | За 2-та дела од набавката склучен договор со "Сигурност-ДП" ДООЕЛ Скопје бр.05-7/15 од 05.03.2021 година односно бр.27/21 од 05.03.2021 година на вкупен износ од 59.585,00 денари со ДДВ 18%. |
| 2. | Замена на подна покривка во канцеларии со молерисување | 1.270.000,00 денари без ДДВ | Поедноставена отворена постапка | Договор за јавна набавка на работи | Склучен договор со "Дон-Хаус" ДООЕЛ Тетово бр.05-6/37 од 10.03.2021 година односно бр.90-1/2021 од 10.03.2021 година на износ од 1.075.239,00 денари со ДДВ 18%. |
| 3. | Гориво за 2 (две) службени ПМВ за 12 месеци | 350.000,00 денари без ДДВ | Поедноставена отворена постапка | Договор за јавна набавка на стоки | Склучен договор со "Макпетрол" АД Скопје бр.05-12/11 од 22.04.2021 година односно бр.0307-2235/1 од 22.04.2021 година на износ од 357.499,00 денари со ДДВ 18%. |
| 4. | Редовно одржување и поправка на 1 (едно) службено ПМВ, марка BMW 520d за 12 месеци | 100.000,00 денари без ДДВ | Поедноставена отворена постапка | Договор за јавна набавка на услуги | Склучен договор со "Спортсмотор" ДООЕЛ Скопје бр.05-8/13 од 23.03.2021 година односно бр.2/21 од 25.03.2021 година на износ од 118.000,00 денари со ДДВ 18%. |
| 5. | Превентивно и адаптивно одржување на 3 софтверски решенија за 12 месеци | 540.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на услуги | За сите 3 дела од набавката склучен договор со "Едусофт" ДОО Скопје бр.05-21/15 од 21.06.2021 година односно бр.03-0487/2021 од 21.06.2021 година на вкупен износ од 637.200,00 денари со ДДВ 18%. |
| 6. | Осигурување на зградата и каско осигурување на 2 (две) службени ПМВ за 12 месеци | 120.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на услуги | За дел 1 склучен договор со АД "Осигурителна полиса" Скопје бр.05-17/17 од 09.06.2021 година односно бр.08-3591/2 од 17.06.2021 година на износ од 7.217,00 денари без ДДВ. За дел 2 и 3 склучен договор со АД "ВИНЕР Виена Иншуренс Груп" Скопје бр.05-17/19 од 21.06.2021 година односно бр.6709/0701/1/21 од 24.06.2021 година и бр.05-17/20 од 21.06.2021 година односно бр.6718/0701/1/21 од 24.06.2021 година на вкупен износ од 19.354,00 денари без ДДВ. (осигурителните услуги не подлежат на ДДВ) |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 7. | Осигурување на зградата и каско осигурување на 2 (две) службени ПМВ за 12 месеци | 200.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на услуги | За дел 1 склучен договор со АД "Осигурителна полиса" Скопје бр.05-17/18 од 08.06.2020 година на износ од 7.110,60 денари без ДДВ. За дел 2 склучен договор со АД "Осигурителна полиса" Скопје бр.05-17/21 од 26.06.2020 година на износ од 12.528,00 денари без ДДВ 18% односно бр.05-17/23 од 14.07.2020 година на износ од 31.849,00 денари без ДДВ 18%. (Осигурителните услуги не подлежат на ДДВ) |
| 8. | Тонери за 12 месеци | 270.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на стоки | За првите 3 дела од набавката склучен договор со "Импегна" ДООЕЛ Скопје бр.05-22/32 од 07.07.2021 година односно бр.45-3/0306 од 13.07.2021 година на вкупен износ од 124.062,00 денари со ДДВ 18%. За дел 4 склучен договор со "Доајен дата систем" Мирослав ДООЕЛ Скопје бр.05-22/34 од 07.07.2021 година односно бр.03-663 од 07.07.2021 година на износ од 50.598,00 денари со ДДВ 18% |
| 9. | Групна јавна набавка на услуги во Фиксната телефонија за 24 месеци | 2.800.000,00 денари без ДДВ | Поедноставена отворена постапка | Договор за јавна набавка на услуги | Склучен основен договор со "А1 Македонија" ДООЕЛ Скопје бр.05-23/70 од 24.09.2021 година односно бр.08-5555/1 од 29.09.2021 година на износ од 3.304.000,00 денари со ДДВ 18% за целата групна јавна набавка. |
| 10. | Канцелариски материјали за 12 месеци | 300.000,00 денари без ДДВ | Набавка од мала вредност | Договор за јавна набавка на стоки | За сите 4 дела од набавката склучен договор со "Тоз МК" ДОО Скопје бр.05-26/18 од 27.09.2021 година односно бр.05-165/1 од 28.09.2021 година на вкупен износ од 121.611,00 денари со ДДВ. |